

20150240591

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 18 точка 2) од Законот за матичен број („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/13), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА СТРАНЕЦ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МАТИЧНИОТ БРОЈ НА СТРАНЕЦОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на определување и поништување на матичниот број на странецот, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на странецот.

Член 2

Во случај кога на странецот му е признаено право на азил согласно посебен закон, но не му е определен матичен број, истиот поднесува барање за определување на матичен број на странец (во натамошниот текст: матичен број) до Министерството за внатрешни работи.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се определува матичен број најдоцна осум работни дена од денот на приемот.

Член 3

Во случај кога на странецот му е определен погрешен матичен број или му се определени повеќе матични броеви, истиот поднесува барање за поништување на матичен број до Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се поништува матичниот односно матичните броеви од ставот 1 на овој член.

Во случај кога при определувањето на матичен број настане грешка, но истиот не е внесен во службените евиденции кои се водат или во јавните исправи кои се издаваат согласно закон, матичниот број се поништува.

Член 4

Во случај кога на еден ист странец му се определени два или повеќе матични броеви, истите се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е прв правилно определен.

Во случај кога еден од определените матични броеви е впишан во јавните исправи, останатите матични броеви се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е впишан во јавните исправи.

Член 5

Барањето за определување на матичен број на странец по службена должност од членот 2 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец број 1.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на организациската единица во Министерството до која се поднесува барањето;
2. наслов на барањето;

3. податоци за странецот: име, презиме, ден, месец и година на раѓање; пол; место, општина и држава на раѓање; име и презиме на мајката; име и презиме на таткото; датум, место, општина и држава на раѓање на мајката; датум, место, општина и држава на раѓање на таткото; адреса на живеење на мајката и адреса на живеење на таткото;

4. датум на поднесување на барањето;

5. потпис на лицето кое го доставува барањето и

6. потпис на службеното лице кое го определува матичниот број.

Член 6

Барањето за поништување на матичен број од членот 3 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец број 2.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на организациската единица во Министерството до која се поднесува барањето;

2. наслов на барањето;

3. основ за поништување;

4. податоци за подносителот на барањето: име; презиме; ден, месец и година на раѓање; место, општина и држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и адреса за контакт;

5. датум и место на поднесување на барањето;

6. потпис на подносителот на барањето;

7. податоци за контакт;

8. податоци за матичните броеви кои се поништуваат;

9. прилози кон барањето и појаснување;

10. согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци и место за потпис на подносителот и

11. упатство за пополнување на барањето за поништување на матичен број.

Член 7

Евиденција на матичниот број се води електронски.

Член 8

Обрасците број 1 и 2, се дадени во прилог број 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 9

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на определувањето на матичен број на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/93).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-8294/1
6 февруари 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог број 1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА СТРАНЕЦ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ

ПОДАТОЦИ ЗА:

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Пол
____ - ____ - _____	

Место, општина, држава на раѓање

Име и презиме на мајката	Име и презиме на таткото

Датум и место, општина, држава на раѓање на мајката	Датум и место, општина, држава на раѓање на таткото

Адреса на живеење на мајката	Адреса на живеење на таткото

Датум на поднесување на барањето

____.____.20____

Потпис на лицето кое го доставува барањето _____

Потпис на службеното лице кое го определува матичниот број _____

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА СТРАНЕЦ

1. ОСНОВ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА СТРАНЕЦ:

- 1.1. Погрешно определени матични броеви
- 1.2. Повеќе точно определени матични броеви
- 1.3. Исправка на датум на раѓање во матичната книга на родените
- 1.4. Промена на пол

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име		Презиме
Ден, месец и година на раѓање		Место, општина и држава на раѓање
Пол	Место и адреса на живеење	Адреса за контакт

Датум и место на поднесување
на барањето

_____. _____. 20____.

Потпис на подносителот

Податоци за контакт _____

3. ПОДАТОЦИ ЗА МАТИЧНИТЕ БРОВИ КОИ СЕ ПОНИШТУВААТ:

4. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

<input type="checkbox"/>	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган
<input type="checkbox"/>	Извод од матичната книга на родените/венчаните (*)
<input type="checkbox"/>	Други документи неопходни за постапката

Доказите означени со звезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

Доказите кои не се означени со (*) се доставуваат како копија и заверени од нотар

5. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со звезда (*) од делот 4 на ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ:

- . Податоците од деловите 1, 2 и 3 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето е должен при поднесување на барањето да се идентификува со важечки личен документ;
- Подносителот на барањето во делот адреса за контакт ја наведува адресата на неговото фактичко живеалиште;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“;
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 4 подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето.